

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 135 Год. LXIV |

Среда, 29 октомври 2008

Цена на овој број е 150 денари

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



## СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2655. <b>Одлука</b> за помилување на осудени лица.....	2	знаење за правилна употреба на оружјето и познавањето на прописите за оружје.....	5
2656. <b>Одлука</b> за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Македонија во 2009 година.....	2	2661. <b>Правилник</b> за изменување на Правилникот за минималните технички и безбедносни услови што треба да ги исполнуваат објектите за практично оспособување за ракување со оружје на правните лица.....	6
2657. <b>Одлука</b> за изменување и дополнување на Одлуката за давање на користење недвижен имот.....	4	2662. <b>Објава</b> од Министерството за надворешни работи.....	6
2658. <b>Одлука</b> за формирање на Интер-ресорско тело за следење на динамиката на спроведување на реформата за наплата на персоналниот данок од доход и на придонесите на плати.....	4	2663. <b>Упатство</b> за начинот на извршување на Налозите за извршување кои ја задолжуваат трезорската сметка, односно сметката на должникот која се наоѓа во рамките на трезорската сметка...	6
2659. <b>Решение</b> за определување на составот на Интер - ресорското тело за следење на динамиката на спроведување на реформата за наплата на персоналниот данок од доход и на придонесите на плати.....	5	2664. <b>Решение</b> за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	9
2660. <b>Правилник</b> за изменување на Правилникот за Програмата за оспособување за правилна употреба, чување и одржување на оружјето, начинот на спроведување на практичното оспособување за ракување со оружје, како и начинот на спроведувањето на стручниот испит за проверка на техничкото		2665. <b>Решение</b> за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	9
		2666. <b>Решение</b> за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	9
		2667. <b>Деловник</b> за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Комисијата за одлучување по прекршок	9

	Стр.		Стр.
2668. <b>Одлука</b> за определување цена на електрична енергија која што регулираниот производител на електрична енергија АД Електрани на Македонија – Скопје ја обезбедува за потребите на тарифните потрошувачи за периодот од 01 ноември до 31 декември 2008 година.....	10	2670. <b>Одлука</b> за одобрување на регулиран максимален приход и цена за дејностите дистрибуција и управување со системот за дистрибуција и снабдување со електрична енергија за 2008 година и просечна цена на електрична енергија по која ЕВН Македонија ќе ги снабдува тарифните потрошувачи на мало за периодот од 1 ноември до 31 декември 2008 година.....	11
2669. <b>Одлука</b> за определување на цена на услугата за пренос, управување со системот за пренос и организирање на пазарот на електрична енергија на АД МЕПСО - Скопје за периодот од 01 ноември до 31 декември 2008 година..	10	<b>Огласен дел</b> .....	1-52

#### ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2655.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93), Претседателот на Република Македонија, донесе

#### О Д Л У К А ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

##### I

Потполно се ослободуваат од извршување на неиздржаниот дел од казната затвор осудените лица:

1. Зоран Војче Стојчевски од Скопје;
2. Александар Лазо Арсов од Неготино;
3. Александар Миле Велјаноски од Охрид;
4. Зоран Мијалче Ангелов од с. Оризари.

##### II

Извршувањето на казната затвор им се замени со условна осуда за време од 1 година на осудените лица:

1. Александар Марјан Томовски од Скопје, во траење од 4 месеци;
2. Филип Марјан Томовски од Скопје, во траење од 4 месеци;
3. Мире Пашо Илијев од с. Калиманци, во траење од 3 месеци;
4. Заими Заим Шкензел од Тетово, во траење од 3 месеци.

##### III

Делумно се ослободуваат од извршување на неиздржаниот дел од казната затвор осудените лица:

1. Нехат Дилавер Тафилоски од с. Лабуниште, во траење од 8 месеци;
2. Ештреф Азби Имери од с. Чегране, во траење од 6 месеци;

3. Кристијан Здраве Петров од Кавадарци, во траење од 6 месеци;
4. Љупчо Мирослав Башиќ од Битола, во траење од 6 месеци;
5. Милица Тодор Ристова од с. Тремник, во траење од 6 месеци;
6. Тимко Стефан Скендерски од Берово, во траење од 3 месеци.

##### IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 07-895  
28 октомври 2008 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Бранко Цврнковски, с.р.**

#### ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2656.

Врз основа на член 15, став 1 од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/05 и 4/08) и член 27-а, став 3 од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 26/07, 30/07, 58/07, 105/07, 116/07, 157/07, 29/08 и 86/08) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.10.2008 година, донесе

#### О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТРАТЕШКИТЕ ПРИОРИТЕТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2009 ГОДИНА

##### Член 1

За стратешки приоритети во 2009 година се утврдуваат:

- зголемување на економскиот раст и конкурентноста на трајна основа, повисока стапка на вработеност, пораст на животниот стандард и квалитет на живеење;

- интеграција во НАТО и ЕУ;

- продолжување на борбата против криминалот и корупцијата и ефикасно спроведување на правото;

- одржување добри меѓуетнички основи и соживот врз принципите на меѓуетничка толеранција и почит и подеднакво спроведување на законот како и довршување на имплементацијата на Охридскиот рамковен договор;

- инвестирање во образованието како најсигурен пат за создавање силни индивидуи и силна држава.

Приоритетите од став 1 на овој член имаат подеднакво значење.

## Член 2

За остварување на стратешките приоритети од член 1, став 1 од оваа одлука, се утврдуваат следните приоритетни цели:

- подобрување на деловната клима;

- зголемување на странските и домашните инвестиции;

- подобрување на активните политики за вработување и отворање нови работни места;

- зголемена конкурентност на корпоративниот сектор;

- безбедно, сигурно и квалитетно снабдување на потрошувачите со енергија, искористување на обновливи извори на енергија и зголемување на енергетската ефикасност;

- продолжување на политиката за рамномерен регионален развој;

- развој на земјоделството и поддршка на руралниот развој;

- зголемување на нивото на јавните инвестиции во функција на економскиот развој и зголемување на конкурентноста на земјата;

- јакнење на јавното приватно партнерство;

- натамошен развој на информатичкото општество;

- подобрување на условите на граѓаните за квалитетен и здрав живот, со вложување во здравството, образованието, културата и животната средина;

- трансформација на АРМ и Министерството за одбрана согласно Долгорочниот план за развој на одбраната на Република Македонија 2009-2018 година;

- промоција на културниот идентитет во функција на препознатливост на Република Македонија во меѓународни рамки, заштита на културното наследство и развој на туризмот;

- подобрување на квалитетот на образованието во согласност со барањата на пазарот на трудот и економските потреби;

- јакнење на независноста на судската власт, неселективно спроведување на правото и заокружување на реформите во обвинителството;

- продолжување на борбата против корупцијата и организираниот криминал;

- либерализација на визниот режим;

- довршување на спроведувањето на Охридскиот рамковен договор и јакнење на меѓуетничката доверба;

- јакнење на административниот капацитет за планирање и развивање политики;

- зголемување на транспарентноста и одговорноста на администрацијата особено во процесот на донесување на одлуки и поттикнување на активното учество на граѓанскиот сектор;

- целосно вклучување на потенцијалот на граѓанскиот сектор и сите релевантни фактори во процесот на пристапување;

- поттикнување и поддршка на граѓански и деловни иницијативи за имплементација на проекти поврзани со Европската Унија и нивно членство во ЕУ организациите;

- интензивирање на процесот на децентрализација;

- јакнење на системот за напредување во кариерата заснован на заслуги во државната служба и градење на ефикасна и професионална јавна администрација;

- изградба на функционален систем за проценка на влијанието на регулативата;

- зајакнување на капацитетот на инспекциските органи;

- унапредување на квалитетот на јавните услуги;

- јакнење на административните капацитети за преговори со ЕУ и користење на претпристапните фондови на ЕУ;

- усогласување на законодавството со законодавството на ЕУ и буџетска алокација на ресурси за ЕУ активностите;

- подобрување на механизмите и системите неопходни за исполнување на функциите кои произлегуваат од ЕУ интеграцијата;

- вмрежување со институциите на Европската Унија и градење на партнерство со заедничко остварување на приоритетите.

## Член 3

Средствата потребни за финансирање на стратешките приоритети од член 1 на оваа одлука ќе се предвидат во Фискалната стратегија за периодот 2009-2011 година.

## Член 4

Во рамките на буџетскиот процес за 2009 година министерствата и другите органи на државната управа ги дефинираат програмите за остварување на стратешките приоритети и приоритетни цели од член 1 и 2 од оваа одлука, а средствата за нивно финансирање ќе ги вклучат во максималните износи на расходи за секој буџетски корисник одделно, утврдени со буџетскиот циркулар за 2009 година.

**Член 5**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4089/1                                      Заменик на претседателот  
21 октомври 2008 година                      на Владата на Република  
  Македонија,  
  м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

**2657.**

Врз основа на член 20 и 27-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.10.2008 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖЕН ИМОТ****Член 1**

Во Одлуката за давање на користење недвижен имот бр. 23-2458/1 од 23 февруари 1999 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/99), во насловот зборовите: „недвижен имот“ се заменуваат со зборовите: „недвижна ствар“.

**Член 2**

Во членот 1 зборот „Заводот“ се заменува со зборот „Агенцијата“, а зборот „Биро“ се заменува со зборот „Центар“.

**Член 3**

Членот 2 се брише.

**Член 4**

Во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, Центарот за стручно оспособување и преквалификација - Струга, да го ослободи претходно определениот простор и да ја врати на користење недвижната ствар на Агенцијата за вработување на Република Македонија - Центар за вработување Струга.

**Член 5**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4385/1                                      Заменик на претседателот  
21 октомври 2008 година                      на Владата на Република  
  Македонија,  
  м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

**2658.**

Врз основа член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 18/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.10.2008 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИНТЕР-РЕСОРСКО ТЕЛО ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ДИНАМИКАТА НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РЕФОРМАТА ЗА НАПЛАТА НА ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК ОД ДОХОД И НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ПЛАТИ****Член 1**

Со оваа одлука се формира Интер-ресорско тело за следење на динамиката на спроведување на реформата за наплата на персоналниот данок од доход и на придонесите на плати.

**Член 2**

Со Интер-ресорското тело за следење на динамиката на спроведување на реформата за наплата на персоналниот данок од доход и на придонесите на плати ќе раководи претставник од Министерството за финансии.

**Член 3**

Интер-ресорското тело за следење на динамиката на спроведување на реформата за наплата на персоналниот данок од доход и на придонесите на плати е составено од претставници на:

- Кабинет на заменик-претседателот на Владата на Република Македонија за економски прашања;
- Министерството за труд и социјална политика;
- Министерството за здравство;
- Управа за јавни приходи;
- Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија;
- Фонд за здравствено осигурување на Македонија;
- Агенција за вработување на Република Македонија.

**Член 4**

Интер-ресорското тело се формира заради следење на реализирањето на предвидените активности и остварувањето на зададените рокови во Акцискиот план за спроведување на активностите поврзани со интегрирана наплата на придонесите и персоналниот данок од доход, следење на динамиката на спроведување на реформата за наплата на персоналниот данок од доход и на придонесите на плати и поддршка на работата на Комитетот за спроведување на реформата за наплата на персоналниот данок од доход и на придонесите на плати.

**Член 5**

Интер-ресорското тело за следење на динамиката на спроведување на реформата за наплата на персоналниот данок од доход и на придонесите на плати ќе донесе деловник за својата работа.

**Член 6**

За својата работа Интер-ресорското тело ќе ја информира Владата на Република Македонија, најмалку еднаш месечно.

**Член 7**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-5102/1  
21 октомври 2008 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**2659.**

Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 18/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.10.2008 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА ИНТЕР - РЕСОРСКОТО ТЕЛО ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ДИНАМИКАТА НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РЕФОРМАТА ЗА НАПЛАТА НА ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК ОД ДОХОДИ И НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ПЛАТИ**

1. За раководител и членови на Интер - ресорското тело за следење на динамиката на спроведување на реформата за наплата на персоналниот данок од доход и на придонесите на плати се определуваат:

- а) за раководител:
- Анета Димовска - Министерство за финансии
- б) за членови:
- Наташа Стојмановска - Кабинет на заменик - претседателот на Владата на Република Македонија за економски прашања;
  - Ирена Ристеска - Министерство за труд и социјална политика;
  - Ана Петровска - Министерство за здравство;
  - Елена Петрова - Управа за јавни приходи;
  - Божана Ристеска - Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија;
  - Костадин Стојанов - Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија;
  - Ромела Поповиќ - Фонд за здравствено осигурување на Македонија;

- Љубица Димитровска - Фонд за здравствено осигурување на Македонија;

- Лидија Тешиќ - Агенција за вработување на Република Македонија;

- Гоце Милошевски - Агенција за вработување на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-5102/2  
21 октомври 2008 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ  
2660.**

Врз основа на член 14 став 12 од Законот за оружјето („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/05, 47/06, 42/07 и 86/08), министерот за внатрешни работи, донесе

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ ЗА ПРАВИЛНА УПОТРЕБА, ЧУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ОРУЖЈЕТО, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРАКТИЧНОТО ОСПОСОБУВАЊЕ ЗА РАКУВАЊЕ СО ОРУЖЈЕ, КАКО И НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧКОТО ЗНАЕЊЕ ЗА ПРАВИЛНА УПОТРЕБА НА ОРУЖЈЕТО И ПОЗНАВАЊЕТО НА ПРОПИСИТЕ ЗА ОРУЖЈЕ**

**Член 1**

Во Правилникот за Програмата за оспособување за правилна употреба, чување и одржување на оружјето, начинот на спроведување на практичното оспособување за ракување со оружје, како и начинот на спроведувањето на стручниот испит за проверка на техничкото знаење за правилна употреба на оружјето и познавањето на прописите за оружје („Службен весник на Република Македонија“ бр.83/05), членот 7 се брише.

**Член 2**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13.1-74363/1  
21 октомври 2008 година  
Скопје

Министер  
за внатрешни работи,  
м-р **Гордана Јанкулоска**, с.р.

2661.

Врз основа на член 14 став 9 од Законот за оружјето („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/05, 47/06, 42/07 и 86/08), министерот за внатрешни работи, донесе

### П Р А В И Л Н И К

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ И БЕЗБЕДНОСНИ УСЛОВИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ОБЈЕКТИТЕ ЗА ПРАКТИЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ ЗА РАКУВАЊЕ СО ОРУЖЈЕ НА ПРАВНИТЕ ЛИЦА

##### Член 1

Во Правилникот за минималните технички и безбедносни услови што треба да ги исполнуваат објектите за практично оспособување за ракување со оружје на правните лица („Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/05), во членот 7 алинеја 3 се менува и гласи:

„- да имаат отворено или затворено стрелиште, за кое овластеното правно лице има добиено одобрение за основање.“

Во алинејата 4, зборот „по“ се брише.

##### Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13.1-74364/1  
21 октомври 2008 година  
Скопје

Министер  
за внатрешни работи,  
м-р **Гордана Јанкулоска**, с.р.

#### МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 2662.

### О Б Ј А В А

Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Руската Федерација за услови на заемни патувања на државјаните на Република Македонија и на Руската Федерација, склучена во Скопје на 19 јуни 2008 година, ратификувана со Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Руската Федерација за услови на заемни патувања на државјаните на Република Македонија и на Руската Федерација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 119/08), влегува во сила на 31 октомври 2008 година.

20 октомври 2008 година  
Скопје

Министер,  
м-р **Антонио Милошоски**, с.р.

#### МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

2663.

Врз основа на член 8 став 2 од Законот за платен промет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/2007 и 22/08), министерот за финансии, донесе

### У П А Т С Т В О

#### ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА НАЛОЗИТЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ КОИ ЈА ЗАДОЛЖУВААТ ТРЕЗОРСКАТА СМЕТКА, ОДНОСНО СМЕТКАТА НА ДОЛЖНИКОТ КОЈА СЕ НАОЃА ВО РАМКИТЕ НА ТРЕЗОРСКАТА СМЕТКА

##### I. Општи одредби

1. Со ова упатство се пропишува начинот на извршување на налозите за извршување изготвени од носителот на платен промет - Народна банка на Република Македонија (во натамошниот текст: НБРМ) по основ на решенија за присилна наплата кои ја задолжуваат трезорската сметка, односно сметката на должникот која се наоѓа во рамките на трезорската сметка.

2. НБРМ изготвените налози за извршување врз основа на решенијата за присилна наплата ги доставува во писмена или електронска форма до Трезорот при Министерството за финансии (во натамошниот текст: Трезорот) за нивно извршување од сметките на должникот - Буџетот на Република Македонија, Буџетот на општините или буџетските корисници и единки корисници на средства од буџетите.

3. Задолжителни елементи на налозите за извршување се следните:

- број и датум на налози за извршување;
- број, датум и носител на решение за присилна наплата;
- назив и сметка на должник;
- назив и сметка на налогопримач;
- повикување на број на задолжување-број, датум и носител на извршна исправа;
- повикување на број на извршување-број на решение за присилна наплата;
- поединечни износи по секој налог за извршување и вкупен износ и
- цел на дознака-сметка и назив на доверител и основ на поединечните налози за извршување.

4. Ако налозите за извршување не ги содржат потребните елементи наведени во точка 3 алинеја 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 од ова упатство или овие елементи се погрешно внесени со што се доведува во прашање нивното правилно извршување, веднаш се известува НБРМ за утврдените грешки и недостатоци во електронска форма, телефонски или по писмен пат.

## II. Евиденција на примени и извршени налози за извршување

5. Трезорот води евиденција на примени и извршени налози за извршување која содржи:

- број и датум на прием на налозите за извршување;
- вкупен износ на налозите за извршување;
- назив и сметка на должник;
- назив и сметка на доверител;
- назив и сметка на извршителот, односно назив на органот носител на решението за присилна наплата;
- датум на целосно извршување на налози за извршување;
- датум на делумно извршување на налози за извршување;
- датум на одлагање, запирање и застанување со извршување на решението за присилна наплата;
- датум на блокада на сметката на должникот;
- број, датум и носител на извршна исправа.

## III. Извршување на налозите од сметките на Буџетот на Република Македонија

6. Извршувањето на налозите кои гласат на сметките на Буџетот на Република Македонија, се извршуваат од ставката 464-Разни трансфери, потставка 464910-Плаќање по судски решенија.

7. Трезорот примените налози кои гласат на сметките на основниот буџет на буџетските корисници и сметките на буџетот на фондовите ги извршува од расположливите средства на истите.

8. Доколку за извршување на налозите од точката 7 од ова упатство нема средства или нема доволно расположливи средства, налозите се извршуваат од сметките на буџетот од самофинансирачки активности.

9. Трезорот примените налози кои гласат на сметките на буџетот од самофинансирачки активности на буџетските корисници ги извршува од истите.

10. Доколку за извршување на налозите од точката 9 од ова упатство нема средства или нема доволно расположливи средства на сметките на буџетот од самофинансирачки активности, налозите се извршуваат од сметките на основниот буџет на буџетските корисници.

11. Доколку за извршување на налозите од точките 7, 8, 9 и 10 нема доволно расположливи средства, Министерството за финансии согласно со закон, во рамки на сметките на основниот буџет или самофинансирачки активности, во висина на потребниот износ врши пренамена од другите ставки каде има расположливи средства во рамки на буџетот на буџетскиот корисник, освен од ставките во рамки на категоријата 40-Плати наемници и надоместоци, на потставката 464910 и одобрува финансиски план, заради извршување на налозите.

12. Трезорот примените налози кои гласат на сметките на основниот буџет на единките корисници ги извршува од истите.

13. Доколку за извршување на налозите од точка 12 од ова упатство нема средства или нема доволно расположливи средства, налозите се извршуваат од сметките од самофинансирачки активности на единките корисници.

14. Трезорот примените налози кои гласат на сметките на буџетот на самофинансирачки активности на единките корисници ги извршува од истите.

15. Доколку за извршување на налозите од точката 14 од ова упатство нема средства или нема доволно расположливи средства на сметките на буџетот од самофинансирачки активности, налозите се извршуваат од сметките на основниот буџет на единките корисници.

16. Доколку за извршување на налозите од точките 12, 13, 14 и 15 нема доволно расположливи средства, Министерството за финансии согласно со закон, во рамки на сметките на основниот буџет или самофинансирачки активности, врши измена на планот во висина на потребниот износ од другите ставки каде има одобрен план, освен од ставките во рамки на категоријата 40-Плати наемници и надоместоци, со која планот од останатите ставки се пренесува на потставката 464910, заради извршување на налозите.

17. Во случај на целосен или делумен недостиг на средства за извршување на налозите за извршување од точка 7 до точка 16 од ова упатство, Трезорот налозите ги извршува во висина на расположливите средства на сметките на должникот, а за преостанатиот дел ги блокира плаќањата на должникот (освен плаќањата за плати и надоместоци) и сите сметки на должникот (освен сметките на буџетот на донации, сметките на буџетот на заеми, преодните сметки, депозитните сметки и уплатните сметки, кои се сметки нерасположливи за извршување), до потполно извршување на налозите.

18. Доколку во налозите за извршување е наведена сметка од точка 17 од ова упатство која е нерасположлива за извршување, налозите се извршуваат од сметките расположливи за извршување, и тоа првенствено од сметките на буџетот од самофинансирачки активности согласно одредбите на ова упатство.

## IV. Извршување на налози од сметки на буџетот на општини

19. Извршување на налозите кои гласат на сметките на буџетот на општините, се извршуваат од сите расположливи средства на истите, од сите ставки, освен од ставките во рамки на категоријата 40-Плати, наемници и надоместоци.

20. Трезорот примените налози кои гласат на сметките на основниот буџет на општината ги извршува од расположливите средства на истите.

21. Трезорот примените налози кои гласат на сметките на основниот буџет на единките корисници ги извршува од расположливите средства на истите во рамките на одобриениот план.

22. Доколку за извршување на налозите од точка 21 од ова упатство нема средства или нема доволно расположливи средства, налозите се извршуваат од сметките на единките корисници од самофинансирачки активности во рамки на одобриениот план.

23. Трезорот примените налози кои гласат на сметките на буџетот од самофинансирачки активности на единките корисници ги извршува од расположливите средства од истите во рамките на одобриениот план.

24. Доколку за извршување на налозите од точка 23 од ова упатство нема средства или нема доволно расположливи средства, налозите се извршуваат од сметките на основниот буџет на единките корисници во рамки на одобриениот план.

25. Во случај на целосен или делумен недостиг на средства за извршување на налозите за извршување од точка 20 до точка 24 од ова упатство, Трезорот налозите ги извршува во висина на расположливите средства на сметките на должникот, а за преостанатиот дел ги блокира плаќањата на должникот (освен плаќањата за плати и надоместоци) и сите сметки на должникот (освен сметките на буџетот на донации, сметките на буџетот на приходи од дотации, сметките на буџетот на заеми, сметките за самопридонес на општините, преодните сметки, депозитните сметки и уплатните сметки, кои се сметки нерасположливи за извршување), до потполно извршување на налозите.

26. Доколку во налозите за извршување е наведена сметка од точка 25 од ова упатство која е нерасположлива за извршување, налозите се извршуваат од сметките расположливи за извршување, и тоа првенствено од сметките на буџетот од самофинансирачки активности согласно одредбите на ова упатство.

#### **V. Известување за извршувањето**

27. Трезорот ја известува НБРМ за извршувањето на налозите електронски или писмено.

#### **VI. Ограничување на извршувањето**

28. Трезорот примените налози за кои е утврдено ограничување на извршувањето преку дозволен месечен износ на трошење на буџетските корисници и

единките корисници, ги извршува од средствата на должникот на сметките расположливи за извршување на налози за извршување кои ќе преостанат над дозволеният месечен износ за трошење.

29. Приходите кои ќе се остварат на сметките расположливи за извршување последниот работен ден од месецот, ќе се резервираат во висина на дозволеният месечен износ за трошење за наредниот месец.

30. Доколку првиот работен ден по истекот на месецот на сметките на буџетските корисници и единките корисници за кои е утврдено ограничување на извршувањето преку дозволен месечен износ за трошење нема доволно средства во висина на износот утврден како дозволен месечен износ за трошење, на корисниците ќе им се овозможи трошење на средства до висина на дозволеният месечен износ.

#### **VII. Одлагање на извршувањето**

31. Доколку Трезорот прими од НБРМ известување за одлагање на извршувањето на налози за извршување од НБРМ, во електронска или писмена форма, истите ги повлекува од извршување, до временскиот рок наведен во известувањето.

#### **VIII. Запирање со извршувањето**

32. Доколку Трезорот прими од НБРМ известување за запирање на извршувањето на налози за извршување од НБРМ, во електронска или писмена форма, ќе го запре извршувањето на налозите за извршување и истите ќе ги повлече од извршување.

#### **IX. Застанување со извршување**

33. Доколку Трезорот прими од НБРМ известување за застанување на извршувањето на налози за извршување од НБРМ, во електронска или писмена форма, ќе застане со извршувањето на налозите за извршување и истите ќе ги повлече од извршување.

#### **X. Завршна одредба**

34. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-39460/1  
15 октомври 2008 година  
Скопје

Министер,  
д-р Трајко Славески, с.р.



**АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  
2664.**

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН  
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Калапетровци - Општина Штип.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5 - тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение престанува да се применува катастарот на земјиште за КО Калапетровци, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-15420/1  
27 октомври 2008 година  
Скопје

Директор,  
**Љупчо Георгиевски, с.р.**

**2665.**

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН  
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Никоман - Општина Штип.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5 - тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение престанува да се применува катастарот на земјиште за КО Никоман, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-15421/1  
27 октомври 2008 година  
Скопје

Директор,  
**Љупчо Георгиевски, с.р.**

**2666.**

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН  
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Црешнево - Општина Чашка.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5 - тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение престанува да се применува катастарот на земјиште за КО Црешнево, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-15422/1  
27 октомври 2008 година  
Скопје

Директор,  
**Љупчо Георгиевски, с.р.**

**НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА**

**2667.**

Врз основа на член 68 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и 129/06), член 184 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07), член 57-а став 2 и член 57-б став 2 од Законот за девизно работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03 и 81/2008) и точка 12 од Правилникот за определување на составот на Комисијата за одлучување по прекршок и Комисијата за посредување, Комисијата за одлучување по прекршок на Народната банка на Република Македонија, по претходно одобрение од гувернерот на Народната банка на Република Македонија, донесе

**ДЕЛОВНИК  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕ-  
ЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА НА КОМИСИЈАТА  
ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕКРШОК**

1. Во Деловникот за работа на Комисијата за одлучување по прекршок („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/2008) се вршат следните изменувања и дополнувања:

- Во член 3 по зборот „банките“ се става запирка и се додаваат зборовите: „Законот за девизно работење“.

- Во член 4 став 1 по зборот „прекршоците“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а запирката по зборот „банките“ се брише и се додаваат зборовите: „и Законот за девизно работење“.

- Во член 4 став 2 по зборот „прекршоци“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а точката по зборот: „банките“ се брише и се додаваат зборовите: „и Законот за девизно работење“.

- Во член 17 став 2 зборот „обвинетиот“ се заменува со зборовите: „сторителот на прекршокот“.

2. Овој деловник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 6804

24 октомври 2008 година

Скопје

Одобрил

Гувернер,

м-р **Петар Гошев**, с.р.

Претседател,

**Вера Димитриска**, с.р.

#### РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

**2668.**

Врз основа на член 19 алинеја 7, а во врска со член 22 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08) и член 24 од Правилникот за начин и услови за регулирање на цени за електрична енергија („Службен весник на РМ“ бр. 95/04 и 134/07) Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 29 октомври 2008 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦЕНА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА КОЈА ШТО РЕГУЛИРАНИОТ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА – СКОПЈЕ ЈА ОБЕЗБЕДУВА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ТАРИФНИТЕ ПОТРОШУВАЧИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01 НОЕМВРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2008 ГОДИНА**

1. Цената на електричната енергија која АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА – Скопје, како регулиран производител на електрична енергија ја обезбедува за потребите на тарифните потрошувачи, за периодот од 01 ноември до 31 декември 2008 година, изнесува 2,1890 ден/kWh.

2. Цената на произведена електрична енергија од АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА – Скопје, за периодот од 01 ноември до 31 декември 2008 година, изнесува 1,7867 ден/kWh.

3. Цената од точка 1 на оваа Одлука, ги покрива трошоците за набавка на електрична енергија од други производители и/или трговци на електрична енергија во износ од 512.984.010 денари, како и трошоците за надоместокот за услугата пренос на електрична енергија по цена од 0,2186 ден/kWh.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 ноември 2008 година.

Бр. 02-1798/1

29 октомври 2008 година

Скопје

Претседател,

**Славе Ивановски**, с.р.

**2669.**

Врз основа на член 19 алинеја 7, а во врска со член 22 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08) и член 24 од Правилникот за начин и услови за регулирање на цени за електрична енергија („Службен весник на РМ“ бр. 95/04 и 134/07) Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 29 октомври 2008 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦЕНА НА УСЛУГАТА ЗА ПРЕНОС, УПРАВУВАЊЕ СО СИСТЕМОТ ЗА ПРЕНОС И ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ПАЗАРОТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА АД МЕПСО-СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01 НОЕМВРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2008 ГОДИНА**

1. Цената на услугата за пренос, управување со системот за пренос и организирање на пазарот на електрична енергија на операторот на електропреносниот систем на Македонија, акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост АД МЕПСО – Скопје, за периодот од 01 ноември до 31 декември 2008 година, се утврдува да изнесува 0,2186 ден/kWh.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 ноември 2008 година.

Бр. 02-1799/1

29 октомври 2008 година

Скопје

Претседател,

**Славе Ивановски**, с.р.

**2670.**

Врз основа на член 19 алинеја 7, а во врска со член 22 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08) и член 24 од Правилникот за начин и услови за регулирање на цени за електрична енергија („Службен весник на РМ“ бр. 95/04 и 134/07) Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 29 октомври 2008 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И ЦЕНА ЗА ДЕЈНОСТИТЕ ДИСТРИБУЦИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА 2008 ГОДИНА И ПРОСЕЧНА ЦЕНА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПО КОЈА ЕВН МАКЕДОНИЈА ЌЕ ГИ СНАБДУВА ТАРИФНИТЕ ПОТРОШУВАЧИ НА МАЛО ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 НОЕМВРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2008 ГОДИНА**

1. Се одобрува регулираниот максимален приход на вршителот на дејностите дистрибуција и управување со системот за дистрибуција и снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи на мало ЕВН Македонија за 2008 година да изнесува 5.076.079.102 денари.

2. Цената за вршење на дејностите наведени во точка 1 од оваа Одлука се утврдува да изнесува 0,9466 ден/kWh за испорачани 5.373.927.241 kWh електрична енергија на тарифните потрошувачи на мало.

3. Просечната продажна цена на електричната енергија по која ЕВН Македонија ги снабдува тарифните потрошувачи на мало за периодот од 1 ноември до 31 декември 2008 година, се утврдува да изнесува 3,4436 денари за киловат час електрична енергија.

4. Во согласност со просечната продажна цена на електрична енергија утврдена во точка 3 на оваа Одлука, тарифните ставови за продажба на електрична енергија и моќност утврдени со Одлуката за одобрување на тарифните ставови за снабдување со електрична енергија и моќност на тарифните потрошувачи приклучени на дистрибутивната мрежа („Службен весник на РМ“ бр.30/07) се зголемуваат за 13,61% и изнесуваат:

Тарифни ставови за потрошувачи на висок напон:

Пресметковна величина	Единица	Тарифно време	Тарифен став (денари)		
			Потрошувачи на висок напон		
			35 kV *	35 kV	10 kV
Моќност	kW		690.49	727.84	561.35
Енергија	kWh	BT	1.70	2.14	2.36
		HT	0.86	1.11	1.16
	kvarh	BT	0.42	0.55	0.52
		HT	0.16	0.27	0.32

\* припаѓаат потрошувачи на кои заклучно со 31.12.2005 година надоместокот за испорачана електрична енергија им се пресметуваше во согласност со член 1 од Тарифни ставови за испорака на електрична енергија („Службен весник на РМ“ бр. 42/03), а од 01.01.2006 година се снабдуваат со електрична енергија и моќност од АД ЕСМ.

Тарифни ставови за потрошувачи на низок напон:

Пресметковна величина	Единица	Тарифно време	Тарифен став (денари)				
			Потрошувачи на низок напон 0,4 kV				
			Домаќинства		Останата потрошувачка		
			Едно тарифно мерење	Дво тарифно мерење	I Тарифен степен	II Тарифен степен	Јавно осветлување
Моќност	kW		(*)	(*)	545.71	(*)	
Енергија	kWh	BT	2.44	3.04	2.61	4.74	4.07
		HT		1.52	1.28		
	kvarh	BT			0.65	1.20	
		HT			0.33		

(\*) основен придонес за пресметковната моќност. Во согласност со Тарифниот систем за продажба на електрична енергија („Службен весник на РМ“ бр. 47/89 и 24/99) основниот придонес за пресметковна моќност на корисниците од категоријата на потрошувачи „домаќинства“ и категоријата „останата потрошувачка II-тарифен степен“ учествува во вкупната вредност на електричната енергија од 25 %, а се пресметува на таков начин што вредноста на превземената активна енергија (kWh) се зголемува за 33,33% за секој корисник.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 ноември 2008 година.

Бр. 02-1800/1  
29 октомври 2008 година  
Скопје

Претседател,  
**Славе Ивановски, с.р.**

## ИЗДАНИЈА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

Р.бр	О П И С	Цена во денари	Р.бр	О П И С	Цена во денари
1.	Устав на Република Македонија (со сите амандмани од I - XXX) на македонски и на англиски јазик (во една книга), голем формат, 2007	200,00	22.	Закон за пензиското и инвалидското осигурување Станка Трајкова и Олгица Костова (со коментар и прилози), 2006 г.	700,00
2.	Устав на Република Македонија (со сите амандмани од I - XXX) на македонски јазик, мал формат, 2007	150,00	23.	Изборен законик (издание 2006)	300,00
3.	Спорот за името меѓу Македонија и Грција Д-р. Светомир Шкарин	800,00	24.	Закон за стечај Д-р Кирил Чавдар (со објаснувања, судска практика и предметен регистар), 2006	600,00
4.	Кривичен законик Акад. Владо Камбовски - Интегрален текст - Предговор, кратки објаснувања и Регистар на поими, 2008	650,00	25.	Збирка на прописи од областа на судството (Законите за: судовите; Судскиот совет на РМ; судскиот буџет (редакциски пречистен текст); Академија за обука на судии и јавни обвинители), 2006	400,00
5.	Закон за кривична постапка (редакциски пречистен текст), 2008	450,00	26.	Закон за трговските друштва со вовед, 2004	400,00
6.	Закон за парнична постапка (издание 2008)	350,00	27.	Закон за општата управна постапка Проф. д-р Симеон Гелевски, 2005 (со коментар)	400,00
7.	Закон за извршување (редакциски пречистен текст), 2008	300,00	28.	Збирки на прописи од областа на локалната самоуправа, 2004	
8.	Закон за катастар на недвижности (издание 2008)	200,00	а)	I книга – (Законите за: локална самоуправа; тери- торијална организација на локалната самоуправа; за Градот Скопје; финансирањето на единиците на локалната самоуправа и Законот за локалните избори – редакциски пречистен текст)	280,00
9.	Закон за работните односи (редакциски пречистен текст), 2008	300,00	б)	II книга – (Законите за: комуналните такси; даноци на имот; угостителска дејност; туристичка дејност и Законот за вршење занаетчиска дејност)	210,00
10.	Закон за обезбедување на побарувањата Закон за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити (со подзаконски акти) (редакциска збирка), 2007	200,00	в)	III книга – (Редакциски пречистени текстови на законите за: основното образование; средното образование; заштита на децата и Законот за социјална заштита)	245,00
11.	Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата (редакциска збирка), 2007	400,00	г)	IV книга – (Закон за управување со отпадот; Закон за квалитетот на амбиентниот воздух; Закон за заштита на природата)	245,00
12.	Закон за нотаријатот (издание 2007)	250,00	д)	Комплет од четирите книги - Збирки на законите од областа на локалната самоуправа, 2004	840,00
13.	Закон за банките (издание 2007)	300,00	29.	Збирка на прописи (редакциска) - Закон за градење; - Закон за просторно и урбанистичко планирање; - Закон за животната средина. (2005)	210,00
14.	Закон за заштита од бучава во животната средина (издание 2007)	100,00	30.	Збирка на меѓународни конвенции од областа на кривичното право, 2000	80,00
15.	Закон за Државното правобранителство (издание 2007)	50,00	31.	Закон за спречување на корупцијата со закони за ратификација на конвенции Д-р Јован Проевски (со објаснувања), 2002	80,00
16.	Закон за управните спорови (издание 2007)	80,00	32.	Закон за денационализација Д-р Стефан Георгиевски, 2000 (со коментар, објаснувања и обрасци)	160,00
17.	Закон за сопственост и други стварни права (издание 2007)	150,00	33.	Поединечни CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 и DVD за 2006 година	600,00
18.	Збирка на прописи од областа на земјоделството (редакциска збирка), 2007	500,00	34.	Комплет CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 и DVD за 2006 година	3.400,00
19.	Закон за ветеринарно јавно здравство Закон за ветеринарно здравство Закон за заштита и благосостојба на животните (редакциска збирка), 2007	400,00	35.	Регистар на прописи на РМ	3.700,00
20.	Закон за прекршоците Закон за прекршоците против јавниот ред и мир (редакциска збирка), 2007	150,00			
21.	Закон за минералните сировини (издание 2007)	120,00			

### П О Р А Ч К А Б Р. 135

Со ова неотповикливо го порачувам изданието под реден број: \_\_\_\_\_  
во \_\_\_\_\_ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по  
пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефакс  
број + 389-2-311-22-67.

Порачател: \_\_\_\_\_ Место: \_\_\_\_\_  
ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, тел./факс \_\_\_\_\_

Во \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2008 година.

(М.П.)

Потпис на порачателот \_\_\_\_\_



www.sivesnik.com.mk  
contact@sivesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.  
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.  
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.  
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2008 година изнесува 9.200,00 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

